

Образец бр.1

П О Н У Д А

за учество на Огласот за продажба на основни средства во сопственост на ЈСП ТУРС ЈСП СКОПЈЕ ДООЕЛ, по пат на прибирање на писмени понуди, со јавно отворање, бр.01/2018

ДО: ЈСП ТУРС ЈСП СКОПЈЕ ДООЕЛ – Скопје – Комисија за спроведување на постапката за прибирање на понуди по Огласот БР. 01/2018

Почитувани,

1.По извршениот преглед и целосно разбирање на сите информации и барања дадени во Огласот за продажба на основни средства во сопственост на ЈСП ТУРС ЈСП СКОПЈЕ по пат на на прибирање на писмени понуди, со јавно отворање бр.01/2018, ние долу потпишаните: \_\_\_\_\_

( име /назив на понудувачот, адреса и седиште/живеалиште)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

со оваа поднесуваме понуда за учество на Огласот како кандидат за доделување на следниот договор: Договор за купопродажба на основни средства – **фитнес опрема** , со опис на средства , количина дадени во Табеларниот преглед.

2. Кон понудата се приложени оригинал или копии од оригиналните документи заверени на нотар, со кои се дефинира нашата способност за учество на јавното наддавање согласно барањата од Огласот, и тоа:

- доказ за платен депозит за учество на Огласот, во оригинал;
- доказ за регистрација на правното лице од Централен регистар (тековна состојба) не постара од 30 дена / лична карта за физичко лице, копија;
- доказ за својство на одговорното лице во правното лице, односно уредно потпишано и заверено полномошно што ќе го претставува на јавното отворање на понудите, во оригинал;
- сметка на која ќе се врати депозитот бр.: \_\_\_\_\_;
- депонентна банка \_\_\_\_\_;

- е-маил адреса: \_\_\_\_\_;

- телефон и лице за контакт: \_\_\_\_\_;

. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

- Даночен број: \_\_\_\_\_

- ЕМБС/ЕМБГ \_\_\_\_\_

3. Вашите ополномоштени преставници, ги овластуваме да ги преземат сите испитувања за проверка на документите и информациите поднесени во врска со оваа понуда.

4. За дополнителни писмени информации спремни сме за целосна соработка.

5. Долупотпишаниот изјавува дека податоците во правилно пополнетата пријава се комплетни, вистинити и точни во секој поглед.

## 6. Финансиска понуда

6.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: \_\_\_\_\_ [со бројки] ( \_\_\_\_\_ ) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува \_\_\_\_\_.

6. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

1	2	3	4	5	6
<b>Назив и број на фитнес опрема по Табеларниот преглед</b>	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1.ЛАТ МАШИНА	Парче	1			
2.ПУЛЕУ МАШИНА	Парче	1			
3.ЛЕГ КРУЛ	Парче	1			
4.ЛЕГ ЕКСТЕНЗИЈА	Парче	1			

5.ЛЕГ ДАЦК	Парче	1			
6.ШОУЛДЕР ПРЕСС	Парче	1			
7.БИЦЕПС МАШИНА	Парче	1			
8.КРОСС МАШИНА	Парче	1			
9.ПУЛЛ УП ДИП	Парче	1			
10.БЕНЧ ПРЕСС	Парче	3			
11.ЛОНГ БАР	Парче	5			
12.ТЕГОВИ -ПЛОЧИ	Парче	230 кг			

6.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во Огласот. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во Огласот.

6.4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во Огласот бр.01/2018.

Место и датум

Одговорно лице\*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(потпис)

**ТД ЈСП ТУРС ЈСП СКОПЈЕ ДООЕЛ - Скопје**

**ОГЛАС БР.01/2018**

**ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД**

**НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА – ФИТНЕС ОПРЕМА**

<b>Реден број</b>	<b>Опис на основното средство</b>	<b>Количина во парче</b>
1	ЛАТ МАШИНА	1(еден)
2	.ПУЛЕУ МАШИНА	1(еден)
3	.ЛЕГ КРУЛ	1(еден)
4	.ЛЕГ ЕКСТЕНЗИЈА	1(еден)
5	.ЛЕГ ДАЦК	1(еден)
6	.ШОУЛДЕР ПРЕСС	1(еден)
7	БИЦЕПС МАШИНА	1(еден)
8	КРОСС МАШИНА	1(еден)
9	ПУЛЛ УП ДИП	1(еден)
10	БЕНЧ ПРЕСС	3(три)
``	ЛОНГ БАР	5(пет)
12	ТЕГОВИ -ПЛОЧИ	230 кг (двестотини и триесет)

**Скопје, 08.06.2018**

**ЈСП ТУРС ЈСП СКОПЈЕ ДООЕЛ**

**Комисија за спроведување на постапката**

**за прибирање на понуди**

---